

Врз основа на членот 158-s, точка 1) и членот 154-е а во врска со членот 154-ш став (3) од Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/2010, 44/2011, 188/2013, 43/2014 и 112/2014), Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКА ЗА ВРШЕЊЕ ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКИ РАБОТИ

Општи одредби

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот и постапката на спроведување на обука за вршење осигурително брокерски работи (во натамошниот текст: обука за брокер).

Обука за брокер

Член 2

(1) Обуката за брокер ја организира и спроведува Агенцијата за супервизија на осигурување (во натамошниот текст: Агенцијата), врз основа на констатирана потреба, но најмалку еднаш годишно.

(2) Агенцијата со оглас во дневен печат и на својата веб-страница ги известува заинтересираните кандидати за времето и местото на одржување на обуката за брокер.

(3) Доколку не се пријават најмалку 5 (пет) кандидати, Агенцијата може да не ја спроведе обуката за брокер.

(4) Со обуката за брокер, согласно член 4 од Правилникот за начинот и постапката за спроведување стручен испит за вршење осигурително брокерски работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 118/2014), се опфатени 9 (девет) подрачја – модули и тоа:

1. Основи на управување со ризик и осигурување;
2. Законска регулатива од областа на осигурување;
3. Трговско и облигационо право;
4. Посредување во осигурување и етички кодекс;
5. Осигурување на живот;
6. Неживотно осигурување;
7. Финансиски аспекти на работењето;

8. Снимање на ризик и посредување при реализирање на штети; и
9. Реосигурување.

(5) Деталната содржина на секој од модулите од обуката за брокер е разработена во Наставната програма за полагање стручен испит за брокер (во натамошниот текст: Наставна програма), која ја утврдува Агенцијата и во истата се содржани градивото, прописите и литературата.

(6) Наставната програма од став (4) на овој член Агенцијата ја објавува на нејзината веб-страница.

(7) Обуката за брокер се состои од предавања по модулите од став (4) на овој член и презентација во power point, согласно Прирачникот за подготвување на стручен испит за вршење на осигурително брокерски работи, чиј издавач е Агенција.

(8) Обуката за брокер за предметите од Наставната програма ја спроведуваат предавачи (едукатори) ангажирани од страна на Агенцијата.

(9) Предавачите (едукатори) ангажирани од страна на Агенцијата за спроведување на обуката за брокер треба да поседуваат универзитетско образование и работно искуство од десет години во соодветната област за која ќе држат предавања.

(10) Во спроведување на обуката за брокер, може да учествуваат и признати стручњаци од праксата од земјата и странство.

Постапка за спроведување на обука за брокер

Член 3

(1) За посета на обуката за брокер, кандидатот до Агенцијата поднесува пријава за учество на обука за брокер.

(2) Со пријавата за учество на обуката за брокер кандидатот е должен да поднесе докази за исполнување на условите за полагање на стручниот испит за брокер пропишани во член 138 став (1) точки 1), 4), и 5) од Законот за супервизија на осигурување и член 2 од Правилникот за начинот и постапката за спроведување стручен испит за вршење осигурително брокерски работи и доказ за уплатен надоместок за учество на обука и за полагање на стручниот испит за брокер.

(3) Висината на надоместокот, пресметан врз основа на реално направените трошоци за обука и полагање на стручниот испит за брокер неопходни за спроведување на првиот и вториот дел од стручниот испит за брокер, подготовката на базите на прашања, спроведување на електронскиот тест, изготвување на материјали и покани и изготвување

на уверенија, е утврден во Тарифникот за содржината и висината на надоместоците и давачките што ги наплатува Агенцијата за супервизија на осигурување и роковите за уплата.

(5) Надоместокот за учество на обука и за полагање на стручен испит за брокер кандидатите го уплаќаат на сметката на Агенцијата, најдоцна 15 (петнаесет) дена пред денот определен за почеток на обуката за брокер.

(6) Ако надоместокот за учество на обука и за полагање на стручен испит за брокер кандидатот не го уплати на сметката на Агенцијата најдоцна 15 (петнаесет) дена пред денот определен за почеток на обуката за брокер, на кандидатот нема да му се дозволи присуство на обуката за брокер, односно полагање на стручниот испит за брокер.

(7) Датумот и времето на одржување на обуката за брокер се објавува на веб-страницата на Агенцијата најмалку 3 дена пред одржување на обуката за брокер.

Член 4

(1) Обуката за брокер се одржува во просторија, предавална за одржување на обука.

(2) Во просторијата за одржување на обука, за време на обуката се присутни двајца членови на Комисијата за спроведување на стручниот испит за брокер од член 7 став (4) од Правилникот за начинот и постапката за спроведување стручен испит за вршење осигурително брокерски работи и предавачот (едукаторот) од предметниот модул.

(3) Просторот и условите за одржување на обуката за брокер ги обезбедува правно лице со кое Агенцијата склучила Договор за изнајмување на простории за обука.

Член 5

Пред почетокот на обуката за брокер, членовите на Комисијата за спроведување на стручниот испит за брокер го утврдуваат идентитетот на кандидатот со увид на лична карта или патна исправа

Член 6

Стручниот испит за брокер се спроведува во рок од најмалку 15 дена од денот на завршување на обуката за брокер.

Член 7

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 0201-134/5
06.02.2015 година

Претседател на Советот на експерти,
д-р Климе Попоски